



# **ТАРИФА ФИЗИЧКИ ЛИЦА**

- **БАНКАРСКИ СМЕТКИ**
- **ГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ**
- **БЕЗГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ**
- **КРЕДИТНИ ПРОИЗВОДИ**
- **ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОВИЗИИ**



## 1. БАНКАРСКИ СМЕТКИ

### ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА

Итно отворање на трансакциска сметка		300 ден.	
Месечна провизија за одржување на денарска и девизна сметка ( <b>Сет на банкарски услуги</b> ):		120 ден.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Одржување на сите трансакциски сметки во сите валути</li> <li>&gt; Дебитни и интернет картички</li> <li>&gt; Електронско банкарство</li> <li>&gt; СМС Нотификација</li> <li>&gt; Неограничени денарски КИБС плаќања преку електронско банкарство</li> </ul>			
Месечен надомест за одржување на неактивна сметка (МКД/ЕУР)	салдо 0 или >500eur		БЕЗ ПРОВИЗИЈА
	Салдо<500 eur		120 ден.

### ДЕПОЗИТИ ПО ВИДУВАЊЕ

	МКД	ЕУР	УСД
Штедна сметка	0.8%	0.4%	0.01%
Детска штедна сметка ПРОКИД	0.8%	0.4%	0.01%
ЕКО штедна сметка	0.4%	0.2%	-
<b>Минимално салдо за пресметка на камата на штедна сметка</b>	30.000 ден	500 eur	500 усд

### ОРОЧЕНИ ДЕПОЗИТИ

НОВИ ДЕПОЗИТИ:	ФИКСНА КАМАТА		ПРОМЕНЛИВА КАМАТА	
	МКД	ЕУР	МКД	ЕУР
12 месеци	1.5%	0.6%		
18 месеци	2.0%	1.0%		
24 месеци	2.0%	1.0%		
36 месеци	1.5%	1.0%		
ПОСТОЕЧКИ ДЕПОЗИТИ И ДЕПОЗИТИ СО АВТОМАТСКО РЕОРОЧУВАЊЕ:	МКД	ЕУР	МКД	ЕУР
3 месеци/ 6 месеци	0.1%	0.1%		
14 месеци	1.2%	0.7%	1.8%	0.9%
25 месеци	1.8%	1.0%	2.0%	1.2%
48 месеци	0.1%	0.1%	3.2%	1.6%
60 месеци	0.1%	0.1%	3.4%	1.7%
Камата при предвременно разорочување	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%
<b>Минимално салдо за орочен депозит</b>	300.000 ден	5.000 eur	300.000 ден	5.000 eur
<b>Исплата на камата може да се врши: месечно или годишно</b>				
За орочување на депозити поголеми од 500.000 ЕУР /30 милиони МКД каматната стапка ќе биде договорна				





## 2. ГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ

### УСЛУГИ ВО ЗОНА 24/7

Уплата на трансакциска сметка МКД/ ЕУР/ УСД	БЕЗ ПРОВИЗИЈА
Печатење промет на сметка	
Уплата на штедна сметка МКД/ ЕУР/ УСД	
Исплата од трансакциска сметка МКД/ ЕУР	
Исплата од штедна сметка	прва исплата во календарски месец БЕЗ ПРОВИЗИЈА, секое следно повлекување 30 ден.

## 3. БЕЗГОТОВИНСКИ ТРАНСАКЦИИ

### ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА

	електронско банкарство	во експозитура
Интерни и КИБС плаќања	БЕЗ ПРОВИЗИЈА	60 ден.
МИПС итни плаќања	80 ден.	300 ден.

### ПЛАТЕН ПРОМЕТ ВО СТРАНСТВО

<b>ПРИЛИВИ</b>		преку ProCredit Germany	преку друга коресподентна банка
ProPay приливи		0 еур	-
Приливи преку други банки		0 еур	0.15% или мин 10 еур/ гбп, 12 усд/цхф макс 200 еур/ гбп, 250 усд/цхф
<b>ДОЗНАКИ</b>		електронско банкарство	во експозитура
ProPay дознаки (до 15.00 ч)	ben/sha/our	0.15% или мин 2.5 еур/ 3 усд	0.15% или мин. 5 еур/ 6 усд
Редовни дознаки (до 13.00 ч)	ben/ sha	0.3% или мин. 5 еур/ 6 усд	0.3% или мин. 10 еур/ гбп 12 усд/ цхф/





## 4. КРЕДИТНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

### СТАНБЕН КРЕДИТ

Валута	<b>ЕУР</b>
Максимален рок	25 год
Каматна стапка за првите 5 год	4.2%
Каматна стапка за останатиот период	5.5% + 6 мес ЕУРИБОР, мин. 5.8%
Провизија при исплата	0%
Провизија за апликација	300 ден.
СВТ	4.34%

### КРЕДИТИ ЗА РЕНОВИРАЊЕ

	ЕКО реновирање		Реновирање	
	МКД	ЕУР	МКД	ЕУР
Валута				
Максимален рок	8 год	15 год	8 год	15 год
Каматна стапка за првите 3 год	-	6%	-	6%
Каматна стапка за првата год	6%	-	6%	-
Каматна стапка за останатиот период	3.5% + Tbills, мин. 6.95%	5.5% + 6 мес ЕУРИБОР, мин. 6.95%	3.5% + Tbills, мин. од 6.95%	5.5% + 6 мес ЕУРИБОР, мин. 6.95%
Провизија при исплата	0.75%	0.75%	1.5%	1.5%
Провизија за апликација	300 ден.	300 ден.	300 ден.	300 ден.
СВТ	6.47%	6.47%	6.51%	6.51%

### ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ

Валута	<b>МКД</b>
Максимален рок	8 год
Каматна стапка за првата год	7%
Каматна стапка за останатиот период	5% + Tbills, мин. 9%
Провизија при исплата	2%
Провизија за апликација	300 ден.
СВТ	7.93%

### КРЕДИТНА КАРТИЧКА/ ДОЗВОЛЕНО ПРЕЧЕКОРУВАЊЕ НА СМЕТКА

Вид на производ	Кредитна картичка		Дозволено пречекорување
	Стандардна МКД/ ЕУР	Револвинг МКД/ ЕУР	МКД
Вид на производ			-
Валута			
Максимален рок	2 год	2 год	1 год
Каматна стапка	0% до 45 дена	11.25%	11.25%
Провизија при исплата	0%	0%	0%
Провизија за реодобрување	-	-	100 ден.
Провизија за промена на потрошувачки лимит	150 ден.	150 ден.	300 ден.



## 5. ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОВИЗИИ ПОВРЗАНИ СО БАНКАРСКО РАБОТЕЊЕ

ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОВИЗИИ ПОВРЗАНИ СО КАРТИЧКИ	ДЕБИТНИ		КРЕДИТНИ	
	Visa Electron/ Maestro		Master /Visa Classic	
Годишна членарина за првата година/следната година	-		600 ден./ 1.200 ден.	
Исплата на банкомати на ПроКредит	-		2% + 4 еур	
Исплата на банкомати на други банки во земјата	60 ден.		2% + 4 еур	
Исплата на банкомати на други банки во странство	2% + 2еур		2% + 4 еур	
Трајно блокирање на картичка со објава во стоп листа	- ден.		1.200 ден. + интернационални трошоци	
Повторно реиздавање на изгубен ПИН	-		300 ден.	
Промена на ПИН на банкомат	прва промена БЕЗ ПРОВИЗИЈА, секоја следна 90ден.			
Ресетирање на ПИН (3 пати погрешно внесен ПИН)	200 ден.		-	
ProCash исплати на ПКБ банкомати во БиХ, Албанија и Косово	60 ден.		-	
Money Send - домашен приливен/ одливен трансфер	20 ден.		20 ден.	
Money Send - меѓународен приливен трансфер	6 еур		6 еур	
Money Send - меѓународен приливен трансфер	8 еур		8 еур	
Итна достава на задржана картичка од друга банка во ПКБ банкомат	300 ден.		300 ден.	

## ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОВИЗИИ ПОВРЗАНИ СО КРЕДИТИ

Измени во услови за тековни кредитни изложености	0% - 4% по одлука на банката	
Уплата на поголема рата	2% од износот на поголемата рата	
Изјава за согласности поврзана со кредитна изложеност	1.500 ден.	
Проценка/ повторна проценка на недвижен имот:	Цена на проценка	Цена за повторна проценка*
Станбен или станбено деловен простор, објекти во градба со земјиште	3.000 ден.	3.000 ден.
Градежно / земјоделско земјиште и Деловен простор	4.800 ден.	1.000 ден.
Повеќе станови во иста колективна зграда	6.500 ден.	6.500 ден.
Повеќе дуќани во иста колективна зграда	8.000 ден.	1.000 ден.
Деловни објекти до 2000 м2	8.000 ден.	1.000 ден.
Деловни објекти од/над 2001 м2	10.000 ден.	1.000 ден.
Проценка/ повторна проценка на подвижен имот:	Цена на проценка по ставка	Цена за повторна проценка*
Проценка на 1 ставка	3.000 ден	0 ден.
Проценка од 2 до 10 ставки	1.600 ден. (макс. 13.000 ден.)	0 ден.
Проценка од 11 до 30 ставки	850 ден. (макс. 23.000 ден.)	0 ден.
Проценка на/над 31 ставка	600 ден. (макс. 37.000 ден.)	0 ден.
Проценка/ повторна проценка на пазарна вредност на удели	0.8% од вредноста на уделот (макс. 61.500 ден.)	0.6% од вредноста на уделот (макс. 52.000 ден.)
Казнена камата за кредити во денари	11.75%	
Казнена камата за кредити во странска валута	7.632%	

\* Проценка од страна на овластен проценител се врши најмалку еднаш годишно за станбен простор. За останати недвижности/подвижни предмети проценка од страна на овластен проценител секоја трета година, а повторна проценка од страна на Банката, за секоја од следните две години. Доколку се настанати измени на средството кое се проценува, наместо повторна проценка се врши проценка од овластен проценител.



## ДРУГИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРОВИЗИИ

Уплата/ исплата на банкомат со специјализирана банкарска картичка	300 ден.
Достава на готовина на адреса по барање на клиент	1.200 ден.
Блокада/ деблокада/ промена на блокада	100 ден.
Издавање на токен	900 ден.
Годишен надомест за сертификат на токен	300 ден.
Трансфер на девизи на сопствена сметка во друга домашна банка	10 еур
Прилив на девизни пензии од домашна банка	5 еур
Рекламации за меѓународни трансфери	25 еур + провизија на трети страни
Враќање на нераспределен прилив	0.15% или 10 еур
Достава на SWIFT за прилив	200 ден.
Издавање: конфирмации/ изјава за бришење залог/ пресметка на камата по барање на клиент до 10 ставки/ бонитет/ информации од нотари и адвокати/ судски одлуки и извршни решенија/ писма за долг и опомени/ обезбедување документи	400 ден.
Пресметка на камата по барање на клиент над 10 ставки	50 ден. по ставка
Купување на државни записи и државни обврзници	0.1% или 200 ден. (мин)